

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 октомври 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Жилески Милчо од с. Лескоец, Охрид УП2 09-191/21 од 23 август 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-427 од 16 јуни 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-427 од 16 јуни 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Жилески Милчо од с. Лескоец, Охрид до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-191/21 од 23 август 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-427 од 16 јуни 2021 година на КЕЦ ОХРИД, за приклучок на пумпа за наводнување.

Според Електродистрибуција, парцелата е на 250 метри од најблиската монофазна нисконапонска мрежа и 820 метри од трафостаница, а нема ДУП за тоа подрачје.

Според жалителот, во 2019 година сосед има добиено приклучок за пумпа.

На седницата на Комисијата за одлучување по спорови и разрешување на спорови одржана на 27 август 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-191/21 од 23 август 2021 година со прилог:

-Приговор од 16 август 2021 година

-РОБСП 11-427 од 16 јуни 2021

-Скица од подрачјето

-Слики од подрачјето

-БСП-1 образец од 15 јуни 2021 година

-Имотен лист бр. 569 за КП бр.393, КО Коњско

-Потврда дека на парцелата на жалителот има потреба од поставување на електрична пумпа за вода.

и на седницата се заклучи Електродистрибуција да достави ГИС скица и согласност од сосопственикот на објектот, при што податоците беа доставени на 3 септември 2021 година.

На седницата одржана на 13 септември 2021 година Приговорот повторно се разгледуваше и од дополнително доставената документација се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот и Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега обжаленото Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–191/21
12 октомври 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски